

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јануари 2023 година донесе

## **РЕШЕНИЕ**

### **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Нафи Арслановски од с. Батинци, Студеничани УП2 09-06/23 од 5 јануари 2023 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1138 од 5 декември 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1138 од 5 декември 2022 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Нафи Арслановски од с. Батинци, Студеничани до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-06/23 од 5 јануари 2023 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-1138 од 5 декември 2022 година на КЕЦ Аеродром, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок.

Според Електродистрибуција - не е доставен имотен лист со генералии на жалителот односно во доставениот имотен лист сопственик на имотот е Република Македонија.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 24 јануари 2023 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-06/23 од 5 јануари 2023 година со прилог:
  - Обжаленото Решение
2. Одговор на Приговор и дополнителни докази од ЕВН од 12 јануари 2023 година со прилог:
  - Барање за согласност за приклучување од 28 ноември 2022 година
  - Имотен лист бр. 1167 за КП бр. 2317, КО Батинци
  - Потврда за потреба од пумпа за наводнување на земјиште
  - Уверение дека КП 2317/1 е во опфат на градежен реон согласно Општ Акт за с. Батинци, Студеничани

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имајќи го предвид горенаведеното како и фактот дека не е доставен доказ за сопственост на објектот за кој се бара приклучок, се утврди дека Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–06/23  
30 јануари 2023 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски